



With the support of the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Поддржано од програмата Еразмус+ на
Европска Унија
КА 1-Мобилност на ученици и наставен
кадар во стручно образование и обука

Програма за пракса во хотел (ППХ): Стекни
квалификации на време!
Бр.договор: 2020-1-МК01-КА102-077487

Спроведуван од Џуниор Ачивмент
Македонија



Џуниор Ачивмент Македонија е дел од глобалната мрежа Junior Achievement Worldwide, основана во 1919 година, која опфаќа 121 земји членки од сите континенти во светот.

Џуниор Ачивмент има за цел да ги инспирира и подготви младите да успеат во глобалната економија, преку развивање и спроведување на програми за претприемачко образование, финансиска писменост и подготвеност за работа, за што успешно гради партнерства меѓу бизнисите и училиштата.

Џуниор Ачивмент Македонија

Junior Achievement Macedonia

www.jamacedonia.mk

info@jamacedonia.mk

Координатор на проектот:

Слободанка Филиповска

slobodanka@jamacedonia.mk

Партнери на проектот:

- ✚ СУГС Лазар Танев, Скопје;
- ✚ СОУ Ванчо Питошески, Охрид;
- ✚ СОУ Наум Наумовски Борче, Крушево;
- ✚ Бугарски младински форум, Варбово, Бугарија.



Џуниор Ачивмент Македонија



**Програма за пракса во хотел
(ППХ): Стекни квалификации на
време!**

**Почеток на проектот: 01.08.2020
Крај на проектот: 31.07.2021**

*Национална агенција за европски образовни
програми и мобилност-ЕРАЗМУС +
www.na.org.mk*



Програма за пракса во хотел: Стекни квалификации на време!

<http://jamacedonia.mk/web/hotel-internship-program>

Можности за учениците

- Стекнување знаење, вештини и компетенции преку учење Европски модел на работна пракса во туристички сектор.
- Двонеделна работна пракса во хотел од висока класа во Р Бугарија
- Стекнување јазични и комуникациски вештини во мултикултурно работно окружување.
- Подготовка за идна работа и вработување.
- Учество на сите активности, натпревари и обуки во програмата на Џуниор Ачивмент Македонија.



“Get qualified on time! – Стекни квалификации на време!“

Како до учество во проектот?

- Пополнета пријава за учество
- CV-кратка биографија со мотивационо писмо
- Пополнет образец со согласност од родител

Дополнителни информации побарајте на info@jamacedonia.mk

Сертификат за ученикот

Учениците ќе добијат сертификати за успешна пракса од хотелот, Џуниор Ачивмент Македонија и партнерот домаќин, заедно со Документот за мобилност **Еуропас**.

Времето поминато во друга држава е одличен начин за запознавање на нови култури и стекнување нови вештини преку низа различни искуства.

<https://europa.eu/europass>



Учесници

- Ученици од средни училишта угостителска струка
- Наставници ментори
- Стручен кадар од хотелот во Бугарија



Очекувани резултати од проектот

- Учениците да поминат работна пракса во ЕУ земја каде ќе се запознаат со стручно образование и обука во ЕУ земја.
 - Учениците ќе добијат искуство на работна пракса додека се сеуште во средно образование учејќи на работа во реалниот живот и работејќи вистинска работа во високо квалитетен хотел.
 - Учениците да создадат трајно партнерство со организациите на соседната земја во туристичкиот сектор.
 - Проширени знаења на наставниците за професионални вештини и способности.
- Споделување на целокупното професионално искуство по враќањето дома и со тоа подобрување на секторот туризам во земјата воопшто.